



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 9 февруари 1979
Скопје

Број 3 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 12 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

28.

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1979 ГОДИНА

1. За кравјо и овчо млеко, произведено во организациите на здружениот труд или во кооперација со индивидуалните земјоделски производители, се исплатува премија во износ од 0,50 динари по еден литар и тоа:

а) премијата за кравјо и овчо млеко добиено од сопствено производство им се исплатува на организациите на здружениот труд во износ од 0,50 динари по еден литар;

б) премијата за кравјо и овчо млеко произведено во кооперација со индивидуалните производители се исплатува:

— 0,40 динари по еден литар млеко на индивидуалните земјоделски производители што произведуваат кравјо млеко и овчо млеко во кооперација;

— на земјоделските задруги, основните организации на кооперантите, млекарниците и други основни организации на здружен труд кои се занимаваат со производство на млеко во кооперација со индивидуалните земјоделски производители (носители на кооперацијата) за заедничките функции (за покривање на трошоците за водење на контрола на производните способности, матично книговодство и селекција и за организирање собирни пунктови за млеко) по 0,10 динари за еден литар.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува за кравјо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст, а за овчо млеко што содржи 4% млечна маст, ако корисниците на премијата го продаваат или испорачуваат од 1. I. до 30. VI. 1979 година, на организациите на здружениот труд и на други организации. Премијата ќе се исплатува и за кравјо и овчо млеко кое корисниците на премијата во тој период ќе го преработуваат сами или во кооперација или ќе го продадат на непосредните потрошувачи.

За кравјо млеко кое содржи повеќе од 3,2% млечна маст, како и за овчо млеко кое содржи повеќе од 4% млечна маст премијата се пресметува на количини со 3,2% млечна маст за кравјо односно со 4% млечна маст за овчо млеко. За кравјо млеко со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчо млеко повеќе од 7% млечна маст пресметката се врши до најмногу 4,2% односно 7% млечна маст.

За кравјо млеко кое содржи помалку од 3,2% млечна маст и за овчо млеко кое содржи помалку од 4% млечна маст не може да се остварува премија.

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува само на оние корисници кои за производството на тоа млеко водат контрола на производните подобности и матичното книговодство и вршат селекција кај кравите и овците.

Премијата од точка 1 под б) на оваа одлука се исплатува на носителите на кооперацијата, кои пок-

рај условите од претходниот став склучиле договор за производство и испорака на млеко со индивидуалните производители и откако ќе достават доказ дека определениот износ на премија им го исплатиле на индивидуалните земјоделски производители на млеко.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува за кравјо и овчо млеко ако по својот квалитет одговара на условите со пропишаната Одлука за продажната цена на млеко („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39 и 54/78).

5. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува по поднесување на барање до Службата на општественото книговодство за исплатување на премијата.

6. Премијата од оваа одлука се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1979 година.

7. Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за финансии да донесе поблиски прописи за начинот и постапката за остварување премијата од оваа одлука, да утврди документација која корисниците на премијата треба да ја приложат кон барањето за премија, како и да пропише поблиски услови за користењето на премијата што се дава за заеднички функции (контрола на производните способности, матично книговодство и селекција и изградба на собирни центри за млеко).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари до 30. VI. 1979 година.

Бр. 23-2771/1

28 декември 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

29.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Економскиот факултет во Штип, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2730/1

28 декември 1978 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

30.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Правниот факултет во Битола, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2731/1

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

31.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење дејноста на Рударско-геолошкиот факултет во Штип, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2732/1

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

32.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2733/1

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

33.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Факултетот за физичка култура во Скопје, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2734/1

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

34.

Врз основа на член 22 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74) и мислењето на Републичкиот секретаријат за наука и образование, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека се исполнети условите за почеток со работа и вршење на дејноста на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје, предвидени во член 19 од Законот за високото образование.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2735/1

28 декември 1978 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

35.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 19 од Правилникот со основи и мерила за распределба на средствата за личен доход според принципот на вложен труд и постигнатите резултати во Централното основно училиште „Даскалот Димката Ангелов — Габерот“ во Кавадарци, донесен од работниците во училиштето на референдумот одржан на 30 јануари 1978 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за оснoвите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 декември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 19 од Правилникот со основи и мерила за распределба на средствата за личен доход според принципот на вложен труд и постигнатите резултати во Централното основно училиште „Даскалот Димката Ангелов — Габерот“ во Кавадарци, донесен од работниците во училиштето на референдумот одржан на 30 јануари 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Даскалот Димката Ангелов — Габерот“ во Кавадарци на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти на училиштето.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 37/78 од 5 октомври 1978 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 19 од Правилникот со основи и мерила за распределба на средствата за личен доход според принципот на вложен труд и постигнатите резултати во Централното основно училиште „Даскалот Димката Ангелов — Габерот“ во Кавадарци, донесен од работниците во училиштето на референдумот одржан на 30 јануари 1978 година. Постапката беше поведена затоа што, согласно овој член од правилникот, аконтацијата на личниот доход на работниците распоредени на работите и работните задачи на наставник по одделенска или предметна настава по основното образование им се определувала различно според степенот на стручната подготовка што фактички ја поседувал секој работник одделно, а поради што основано се постави прашањето за согласноста на оваа одредба од правилникот со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и посебно прашањето за неговата спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

4. Во текот на претходните испитувања и на седницата Судот утврди дека во членот 19 од означениот правилник се врши вреднување на работите и работните задачи односно на претпоставениот придонес на работникот по основот образование со определен број бодови за секој степен стручна подготовка одделно и тоа: високо образование 90, више 60, средно 30, ВКВ 25, ниже 20 и полно основно образование 10 бода. Притоа, согласно овој член од правилникот, на основа известувањата прибавени од училиштето, Судот утврди дека аконтацијата на личниот доход на работниците распоредени на работите и работните задачи на наставник по одделенска или предметна настава по основот образование им се определувала различно според степенот на стручната подготовка што фактички ја поседувал секој работник одделно.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) наставници по одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група, педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од овој член на законот, можат да бидат лица што завршиле едно-предметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во овој случај кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи кои се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, како што е тоа предвидено со споменатиот закон, тоа значи

дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може да ги врши со успех секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка.

Поради тоа, при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, со оглед на еднаквата сложеност, мора да се поаѓа од единствени мерила за овој основ односно по основот стручна подготовка, бидејќи стручната подготовка е основен елемент на сложеноста. На овој начин, според мислењето на Судов, не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во системот на основите и мерилата за распределба на личните доходи според вложениот труд затоа што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка, при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет тогаш тоа секако ќе се одрази на неговиот дефинитивен личен доход.

Со оглед на тоа што со членот 19 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука на наставниците кои изведуваат одделенска и предметна настава, по основот образование е утврден различен износ на бодови односно за вршење на исти работи и работни задачи кои го сочинуваат изведувањето на одделенската или предметната настава се утврдени различни мерила и тоа во зависност од степенот на стручната подготовка што ја поседува лицето кое изведува воспитно-образовна дејност, Судов утврди дека овој член од означениот правилник не е во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеново Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 37/78

14 ноември 1978 година

Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија,

Судија

Осман Мифтари, с. р.

36.

Уставниот суд на Македонија на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, оценувајќи ја законитоста на точката 28 на член 40 од Правилникот за организација и работење и на точката 8 од Систематизацијата на работните места, донесени од работната заедница на Секретаријатот за здравство и социјална заштита на Собранието на град Скопје на собирот од 15 октомври 1974 година, односно од 24 септември 1977 година, на седницата одржана на 7 декември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека точката 28 на член 40 од Правилникот за организација и работење, донесен од работната заедница на Секретаријатот за здравство и социјална заштита на Собранието на град Скопје на собирот одржан на 15 октомври 1974 година, во време на неговото важење, не била во согласност со членот 8 од Законот за санитарната инспекција.

2. СЕ УКИНУВА точката 8 од Систематизацијата на работните места, донесена од работната заедница на Секретаријатот за здравство и социјална заштита на Собранието на град Скопје на собирот одржан на 29 септември 1977 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Секретаријатот за здравство и социјална заштита на Собранието на град Скопје

на начинот предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување законитоста на точката 28 на член 40 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот означената одредба од правилникот не била во согласност со членот 8 од Законот за санитарната инспекција затоа што не предвидувала положен стручен испит како услов за заземање на работното место санитарен инспектор за надзор, спречување и сузбивање на заразните болести.

5. Од приложените списи Судот утврди дека работниците на секретаријатот на 29 септември 1977 година усвоиле нов акт за систематизација на работните места, со што престанала важноста на оспорениот правилник.

Со ставот 2 на член 419 од Уставот на СР Македонија е дадена можност Уставниот суд на Македонија да ја оценува уставноста и законитоста на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година.

Со оглед на тоа дека оспорениот правилник престанал да важи на 29 септември 1977 година, а постапката е поведена на 6 април 1978 година, Судов смета дека постои можност за оценување законитоста на точката 28 на член 40 од оспорениот правилник.

На седницата, понатаму, Судов утврди дека со точката 28 на член 40 од оспорениот правилник за работното место санитарен инспектор за надзор, спречување и сузбивање на заразни болести е предвидено работникот да има завршено медицински факултет и три години работно искуство. Со членот 42 од истиот правилник е предвидено работникот на ова работно место да врши контрола, меѓу другото, на пријавувањето и хоспитализацијата на сите болни од заразни болести, следејќи го нивниот транспорт и крајниот ефект на лечењето, како и на сите објекти кои укажуваат медицинска помош во поглед на правилното укажување на помошта, опременоста и спроведувањето на вакцинациите.

Според членот 8 од Законот за санитарната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 40/72) работите на санитарен инспектор (надзор) од надлежноста на општинската санитарна инспекција, во врска со спроведувањето на специфичните мерки за спречување и сузбивање на заразните болести ги врши општински санитарен инспектор — лекар специјалист по епидемиологија или лекар по општа медицина со положен стручен испит, а другите работи на санитарен надзор ги врши санитарен инспектор-лекар од општа медицина со положен стручен испит или санитарен техничар со положен стручен испит.

Од означената законска одредба, произлегува дека работите на општинскиот санитарен инспектор може, покрај лекар специјалист по епидемиологија, да ги врши и лекар од општа медицина или санитарен техничар, но само ако имаат положено стручен испит. Според мислењето на Судов стручниот испит, како услов за заземање на работното место е реална претпоставка за успешна и квалитетна работа бидејќи може да се претпостави дека само работник со стручен испит може успешно и квалитетно да ги врши работите на санитарен надзор.

Со оглед на тоа дека со точката 28 на член 40 од порано важечкиот оспорен правилник за работното место санитарен инспектор за надзор, спречување и сузбивање на заразни болести беше предвидено работникот да има завршено само медицински факултет и три години работно искуство, а не и положен стручен испит, Судот оцени дека таа, во време на важењето на правилникот, не била во со-

гласност со членот 8 од Законот за санитарната инспекција.

6. По повод поднесениот предлог Судов по сопствена иницијатива ја разгледуваше систематизацијата од точката 2 на оваа одлука и при тоа утврди дека со нејзината точка 8 работното место санитарен инспектор за надзор и преземање мерки во областа на индивидуалното производство на прехранбени производи и предмети за општа употреба, централно водоснабдување и систематска дезинфекција, дезинсекција и дератизација е предвидено работникот да има виша школска подготовка, но не и положен стручен испит. Наоѓајќи дека основно може да се постави прашањето за согласност на оваа одредба од систематизацијата со членот 8 од Законот за санитарната инспекција, Судов поведе постапка за оценување на нејзината законитост. При тоа, со оглед на тоа дека и со точката 8 од систематизацијата на работните места не е предвиден условот положен стручен испит, Судов оцени дека таа не е во согласност со членот 8 од Законот за санитарната инспекција.

7. Оваа одлука Судов, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и точката 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, ја донесе на седница без одржување на јавна расправа, затоа што оцени дека натамошното разјаснување на предметот од страна на учесниците во постапката не е неопходно.

8. На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 48/78

7 декември 1978 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

37.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката 1 на став 2 во четвртата група на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Централното основно училиште „Кирил и Методија“ во село Бучин, општина Крушево, донесен од работниците во училиштето на референдумот од 27 декември 1977 година, на седницата од 22 ноември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на став 2 во четвртата група на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Централното основно училиште „Кирил и Методија“ во село Бучин, општина Крушево, донесен од работниците во училиштето на референдумот од 27 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Кирил и Методија“ во село Бучин, општина Крушево, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решението У. бр. 58/78 донесено на седницата од 28 септември 1978 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека според членот 10 од оспорениот

правилник вреднувањето на работите и работните задачи по основот стручна подготовка се врши на начин што овој основ според степенот на стручната подготовка потребен за извршување на одредени работи и работни задачи е разврстен на пет групи. Во оспорената четврта група припаѓаат работите и работните задачи за чие извршување се предвидува висока, виша или средна стручна подготовка и способност за самостојност и програмирана работа, како и способност за раководење. Работите од оваа група бараат, покрај другото, иницијативност и креативност. Според ставот 2 од означениот член од правилникот карактеристичните работи од оваа група ги извршуваат: наставници за одделенска настава, наставници за предметна настава и наставници за забавиште. Според ставот 3 од оваа група на означениот член работите од оваа група се вреднуваат: учител (средна стручна подготовка) со 400 бода; наставник (виша стручна подготовка) со 750 бода; и професор (висока стручна подготовка) 1100 бода.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле едно-предметна или дво-предметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судот стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случај кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи кои се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка како што е тоа предвидено со членот 79 од законот, тоа по мислењето на Судот и според овој закон значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може да ги врши со успех секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка.

Поради тоа при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците со оглед на еднаквата сложеност мора да се поаѓа од единствени мерила за овој основ односно по основот стручна подготовка, бидејќи стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите. На овој начин според мислењето на Судот не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во системот на основите и мерилата за распределба на личните доходи според вложениот труд затоа што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка, при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа секако ќе се одрази на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од правилникот на наставниците кои изведуваат одделенска или предметна настава по основот стручна подготовка е утврден различен износ на бодови односно предвидени се различни мерила во зависност од тоа каква стручна подготовка имаат наставниците, Судот утврди дека точката 1 на став 2 во четвртата група на член 10 од оценуваниот правилник не е во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд. Ова од причина што за вршење на исти работи и работни задачи кои го сочинуваат изведувањето на одделенската односно предметната настава се утврдени различни мерила и тоа со оглед на степенот на стручната подготовка макар што според Законот за основното воспитание и образование сложеноста на овие работи и работни задачи што ги вршат наставници со еден од алтернативно предвидените степени на стручна подготовка е еднаква.

Согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки оваа одлука Судот ја донесе на седница без претходно одржување на јавна расправа затоа што најде дека за натамошното разјаснување на предметот од страна на учесниците во постапката не е неопходно нивното присуство.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 58/78
22 ноември 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

41.

Врз основа на член 120 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1978 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВОТО НА ДОДАТОК НА ПЕНЗИЈАТА ПО ЧЛЕН 120 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот и постапката за остварување правото на додаток на пензијата на лицата од член 120 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување кои оствариле право на пензија според прописите на другите републики и покраини.

Член 2

Додатокот на пензијата се утврдува во висина на разликата меѓу износот на остварената пензија и износот на пензијата што би му припаѓала на корисникот кога би го остварил правото на пензија по член 120 од Законот.

Член 3

Подносителот на барањето е должен со барањето да поднесе докази кои се од влијание за остварување на ова право (решение со кое му е признато правото на пензија по прописите на другите републики и покраини, решение со кое му е утврдено учеството во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија во двојно траење од 1945 до 8 јули 1949 година, доколку тоа не е утврдено со решението за пензија, и доказ дека е југословенски државјанин со постојана населеност на територијата на СФРЈ).

Член 4

Барање за признавање право на додаток на пензијата се поднесува до Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје.

Член 5

Додатокот на пензијата се усогласува на начин и по постапка утврдени со прописите на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 6

Корисникот на додатокот на пензијата е должен да ја пријави на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија секоја промена што влијае врз користењето на правото на додаток.

Член 7

Во постапката за остварување правото на додаток на пензијата се применуваат одредбите на прописите од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 8

Надоместокот за остварување правото на додаток на пензијата се обезбедува од средствата предвидени со член 186 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 2167/1

17 ноември 1978 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА**42.**

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Републиката заедница на културата, на седницата одржана на 21 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите на Републиката заедница на културата и тоа:

— придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, по стапка од 0,36%;

— придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,20%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува важноста на Одлуката на Собранието на Републиката заедница на културата за стапките на придонесите за Републиката заедница на културата, бр. 06-2233 од 25. XI. 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 39/76).

Бр. 08-2774

21 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
Јордан Леов, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ**43.**

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“, бр. 20/70) и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на заедничката седница на сите собори на делегатите, одржана на 21 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1979 година.

Член 2

Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 0601-53/1-79

21 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р.

П Р О Г Р А М А

ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

За подобрувањето на целосната здравствена состојба и заштита на населението и постигнатите резултати, меѓу другото, се базираат на спроведувањето на донесената Програма за здравствена заштита на населението, Програмата за задолжителни видови на здравствена заштита, Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СР Македонија, Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СР Македонија.

Програмата е изготвена врз основа на републичките општоздравствени приоритетни проблеми и процеси. Во неа се вклопени основните интенции на глобалните правци на развојот на здравството во Републиката и поставките на Општествениот план за општествено-економскиот развој на СР Македонија.

На ист принцип и методологија преку самоуправни договарање — средбено планирање, секоја општина треба да изготви своја програма врз основа на своите специфичности, процеси, реализација и материјални можности.

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Од досегашните согледувања на демографските карактеристики, здравствената состојба на населението на СР Македонија, бројните анализи во врска со санитарно-хигиенските и епидемиолошките услови на средината каде живее и работи човекот, организацијата и раширеноста на мрежата на здравствените работни организации и нивната кадровска структура и друга опременост, економските можности на општествено-политичките заедници, како и зацртаните основни поставки во Општествениот план за развој на Републиката, како приоритетни проблеми за решавање во 1977 година се следните:

- високата смртност и заболувањето на доенчињата и малите деца;
- неповолната хигиенско-епидемиолошка состојба на средината во која живее и работи населението и акутните заразни заболувања;
- хроничните дегенеративни заболувања (кардиоваскуларните, малигните неоплазми, дијабетесот и др.);
- професионалните заболувања, оштетувања и повреди;
- душевните и нервните заболувања;
- здравствената просветеност и култура на населението;
- крводарителството и
- нерамномерниот развој на здравствената дејност, посебно на болничко-стационарната.

ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА

Година	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Морталитет на доенчињата	82,2	75,5	67,5	66,6	65,1	60,7	60,1
Умрени доенчиња на 100 умрени лица	25,0	22,0	20,7	21,1	20,4	19,6	18,1

Од показателите се гледа дека смртноста на доенчињата во СР Македонија е сè уште доста висока во однос на другите републики во СФРЈ (60,1% во 1977 година), иако во последните години се чувствува постојано опаѓање. Исто така тенденција на опаѓање покажува и односот на умрените доенчиња на 100 умрени лица.

Продолжувањето на спроведувањето на Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ, во голема мера ќе придонесе за решавање на овој приоритетен проблем, како и со другите мерки што ќе се преземат од здравствените работни организации и од општествено-политичките заедници.

Со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца во СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со активно учество во следните здравствени работни и други организации: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за заштита на мајки и деца, клиниките при Медицинскиот факултет, медицинските центри, здравствените домови и станици, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, органи и организации.

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СОСТОЈБА НА СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се карактеризира со релативно брз развој, што во основа ги решава повеќето од постоечките санитарно-хигиенски проблеми во градовите од една, а од друга страна создава други проблеми, особено на полето на загадувањето на човековата средина со постоење на разноврсни биолошки, хемиски, физички ноксис кои штетно делуваат врз здравјето на човекот.

Спроведувањето на Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ ќе продолжи и во наредната година преку одредени мерки по вид и обем, со што ќе се придонесе за подобрување на хигиенската и епидемиолошката состојба, како и со други мерки и ќе земат учество: здравствените домови и станици, хигиенско-епидемиолошките одделиња и другите дејности во медицинските центри, Републичката и општинските санитарни инспекции, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други заинтересирани органи и организации.

Во нашата Република остануваат и понатаму приоритетни здравствени проблеми — акутните заразни заболувања, нивната раширеност, можноста на компликации, учество во смртноста, како и не-насекаде решените хигиенско-епидемиолошки проблеми на средината во која живее и работи населението, за кое неминовно се наметнува доследното продолжување на мерките предвидени со законските прописи за спречување и сузбивање на заразните заболувања, како и мерките предвидени со Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба.

Во спроведувањето на мерките за намалување и спречување на акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Републичката и општинските санитарни инспекции, хигиенско-епидемиолошките одделиња при медицинските центри, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, како и другите заинтересирани органи и организации.

ХРОНИЧНИТЕ ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ, МАЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ, ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.)

Во структурата на морбидитетот, заболувањата на циркулаторниот систем во 1977 година го заземаат третото место, а како причини за смрт во 1977 година со 22,3% се на I-то место.

За решавање на овој приоритетен проблем неминовно се наложува потребата од посебна организациона поставеност на здравствените работни организации, отворање на диспанзери за хронични и дегенеративни заболувања, а посебно насочување кон решавање проблемот на кардиоваскуларните заболувања, нивното спроведување, раното откривање и преземање на адекватни мерки.

Поради тоа, потребно е организирање на единици за ургентна медицина и интензивна нега на срцевите болни со адекватно стручно оспособување на здравствениот кадар, како и соодветна современа опрема.

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: медицинските центри, клиниките на Медицинскиот факултет, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници, организите и организациите заинтересирани за оваа дејност.

Карактеристично е за заболувањата од малигните неоплазми дека во последно време во нашата Република се забележува тенденција на покачување на бројот на болелите и умрените од малигните неоплазми. За осетниот пораст од малигни заболувања, од една страна, придонесува брзиот развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќајот, надво-

решната средина, зголемување бројот на канцерогените фактори, а од друга страна, продолжувањето должината на просечниот век на живеење на човекот.

Од показателите во амбулантно-поликлиничките и специјалистичките организации се забележува наголемување на заболувањата од малигни неоплазми. Истото зголемување се забележува и во болничко-стационарната дејност. Како причина за смрт малигните заболувања учествуваат со 10,4% во вкупниот mortalitet.

Како мерка за решавање на овој проблем се наметнува потребата од донесување на законски прописи за задолжително пријавување на заболениите од малигни неоплазми од страна на здравствените работни организации, со што се овозможува целосен увид на овој проблем преку устроениот регистар за рак при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје.

Овој проблем наметнува потреба од отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри врз регионална основа, усовршување на соодветен стручен кадар и опремување со соодветна опрема за рано откривање и навремено лекување на малигните заболувања.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Институтот за радиологија и онкологија, клиниките при Медицинскиот факултет, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

Следејќи го движењето на дијабетесот во структурата на заболувањата и состојбите од година во година бележат перманентен пораст, како причина за смрт дијабетот учествува со 1,5% во вкупниот mortalitet.

Потребно е да се воведат републички регистар за болните од шеќерна болест и со законски прописи да се обврзат здравствените организации редовно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе допринесе за правилно програмирање и планирање во здравствените организации, како и увид во состојбата по обем и застапеност по поедини возрастни групи.

Во спроведувањето на мерките ќе земат учество: Републичкиот центар за дијабет кој е во склопот на Клиниката за ендокринологија и болести на метаболизмот, здравствените организации во Републиката, Републичкиот завод за здравствена заштита, општествено-политичките заедници и други органи и организации.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВАЊА И ПОВРЕДИ

Анализата на професионалните заболувања, оштетувања и повреди на работа укажува на важноста на проблемот и заема едно од приоритетните места во здравствената заштита на оваа категорија население.

Динамиката на развојот на индустриските капацитети во голема мерка допринесоа со своите сложени технички и технолошки процеси и присуство на разни материи кои штетно влијаат врз здравјето и доведуваат до повреди и оштетувања, посебно таму каде мерките за заштита при работа не се спроведуваат во целина.

За успешно спроведување на здравствената заштита на работниците потребно е натамошно согледување на морбидитетите, траумогените фактори, како и преземање на рано откривање, спречување, отстранување, лекување и рехабилитација.

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат здравствените станици во работните организации, дејностите на медицината на трудот, медицинските центри и здравствените домови, Републичкиот завод за здравствена заштита и други работни организации заинтересирани за здравствена заштита на работниците, како и општествено-политичките заедници.

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА

Нервните и душевните заболувања имаат тенденција на покачување во апсолутни бројки иако во 1977 година го заземаат третото место со 12,5% за разлика во 1976 година кога го заземаат второто место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата.

Постојаното зголемување на овие заболувања кои претставуваат медицинско-социјален и економски проблем, во наредниот период наложува преземање на соодветни мерки со цел за намалување на бројот на овие заболувања.

Во спроведување на мерките ќе земат учество: Нервната клиника при Медицинскиот факултет, специјалните душевни болници, нервните оддели во медицинските центри и здравствени домови, како и лекарите во диспанзерите и здравствените станици.

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Непосредно влијание на приоритетните здравствени проблеми имаат: ниското ниво на здравствената и општата просветеност на населението, лошите навики, обичаите и обредите кои постојат кај дел од населението.

Постојаната програмирана здравствено-воспитна активност од сите профили на здравствени работници и здравствени работни организации, главно ќе допринесе за подигање на здравствената просветеност и култура кај населението и измена на лошите навики и обичаи.

Активноста на здравствено-воспитната дејност треба да биде усмерена, пред сè, кон изнесените приоритетни проблеми во општините и Републиката и да биде реализирана преку соодветни видови и обем на мерки.

Во спроведувањето на здравствено-воспитните мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајки и деца, сите здравствени работни организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, Црвениот крст, општествено-политичките заедници, училиштата и другите органи и организации заинтересирани за оваа дејност.

КРВОДАРИТЕЛСТВО

Еден од приоритетните проблеми во здравствената заштита и во 1979 година е недостигот од крв и крвни деривати што е резултат од намалувањето на бројот на доброволните дарители на крв од една страна, а од друга страна, зголемувањето на хируршките интервенции, повредите на работа, вон работа, сообраќајните несреќи и другите медицински интервенции, што наложува да се спроведат следните мерки:

— донесување програма за потребни количини на крв и крвни деривати, како и обезбедување доволен број на дарители на крв за околу 3% од населението;

— оспособување и специјализирање на здравствениот кадар за работа на оваа дејност;

— современо допремување и опремување на организационите единици за трансфузиологија;

— постојано следење на развојот на медицинските гранки, посебно хируршките кои имаат потреба од крв во примената на терапијата;

— програмирана и организирана пропагандна дејност со цел активирање на населението за учество во крводарителството.

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ

Со оглед на тоа дека во нашата Република до денес не е извршено самоуправно договарање за регионална поставеност на здравството, здравстве-

ната дејност е организирана и се обезбедува главно преку општините.

Мрежата на здравствените организации и единици се карактеризира со нерамномерна развиеност и нерамномерно обезбедување на здравствениот кадар, особено на поедини профили.

Бројот на лекарите од општа практика иако бележи зголемување, сè уште е недоволен и нерамномерно распореден по одделни општини, а посебно тој недостиг се чувствува во неразвиените општини и селските населби.

Здравствената заштита на претшколските деца како задолжителен вид на здравствена заштита која се врши во претшколските диспанзери, иако има извесно зголемување на бројот на организационите единици, сè уште тие не се комплетни со кадар и опрема, а во некои нема ни советувањата.

Здравствената заштита на претшколските деца се обезбедува преку 102 организациони единици од кои 61 советувањата и 101 ординација со вкупно 174 лекари.

Здравствената заштита на школските деца е недоволно развиена по одделни општини, се обезбедува преку 85 организациони единици и 71 лекари од кои 25 лекари се на специјализација.

Кај школските деца во 15 општини здравствената заштита не е одвоена просторно и кадровски од здравствената заштита на возрасните.

Здравствената заштита на работниците, иако се подобрува, сепак е посебно организирана само во 14 општини, од кои голем број организациони единици се од Скопје, Битола и Прилеп. Лекари-специјалисти од оваа гранка има вкупно 49, од кои 22 во Скопје, два во Куманово и по три во Титов Велес и Битола.

Здравствената заштита се обезбедува од 394 стоматолози во 1977 година, што е за 101 стоматолози повеќе од 1974 година. Но и покрај зголемувањето, истите не се рамномерно распоредени во одделни општини.

Болничко-стационарната дејност се обезбедува во болнички одделенија при медицинските центри, клиниките и институтите на Медицинскиот факултет, Општата болница — Скопје, специјалистичките болници, заводите, природните лекувањата и вонболничките стационари. Се бележи зголемување на бројот на организационите единици и бројот на болничките кревети, но нивната дистрибуција по видови и намена е различна. Зголемувањето на бројот на болничките постели за рехабилитација и невропсихијатрија се дени како позитивно, бидејќи е во сообразност со зголемувањето на бројот на болните од овој вид на заболување. Меѓутоа, сè уште големиот број на болнички постели на белодробната туберкулоза наложува пренаменување за други болести.

Распоредот на болнички постели, гледано по општини, е недоволен, што негативно се одразува на побрзиот и поскладниот развој на болничката дејност и на економичноста на работата. Постои нерамномерност на бројот на лекари во однос на распореденост по општини, како и во однос меѓу лекари-специјалисти и лекари од општа практика. Сè повеќе расте бројот и учеството на лекарите-специјалисти што доведува до концентрирање на лекарите во поголемите градови.

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО ПРОГРАМАТА:

- намалување на заболувањата и високата смртност на доенчињата и малите деца;
- подобрување на здравствената заштита на мајките, доенчињата и малите деца;
- подобрување на санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба во СРМ;
- откривање, спречување, сузбивање и лекување на туберкулозата, венеричните и другите заразни заболувања;

— намалување на хронично-дегенеративните заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нервните и душевни заболувања, дијабетесот и др.);

— регистрирање и намалување на професионалните заболувања и оштетувања;

— унапредување на крводарителството и обезбедување доволни количини крв и крвни деривати;

— зголемување и унапредување на активниот метод на лекување;

— рамномерен регионален развој на здравството;

— рехабилитација на професионалните и други заболувања и оштетувања на здравјето;

— спроведување на методата за активно лекување и нега на болен во домашни услови;

— засилување на здравствената заштита за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места;

— борба против сообраќајниот трауматизам;

— кадровско зајакнување на патронажната служба и

— здравствено просветување.

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За намалување високата смртност на доенчињата и малите деца, како и следењето развитокот на здравствената состојба на децата и младина, да се спроведуваат мерките предвидени со Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца;

— да се вршат систематски прегледи на забите и санирање на заболувањата;

— преглед, лекување и рехабилитација на заболелите деца, вклучувајќи ги и сите ортопедски и други поматала;

— организирање на советувањата и диспанзери во недоволно развиените подрачја;

— за подобрување на здравствената заштита на бремените жени и мајките да се спроведуваат мерките од Акционата програма за намалување на високата смртност на доенчињата и малите деца и Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— за подобрување на епидемиолошката состојба и намалувањето на заболувањата на заразните болести да се спроведуваат мерките од Акционата програма за подобрување на санитарно-хигиенската состојба и мерките предвидени со Програмата за задолжителните видови на здравствената заштита;

— спроведување на превентивната работа за рано откривање на хроничните заболувања;

— лекување, контрола и рехабилитација на хроничните заболувања;

— патронажни посети на болните за поодделни хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно лекување;

— евиденција и редовно пријавување на болестите кои подлежат на пријавување;

— отворање на онколошки диспанзери во поголемите медицински центри;

— регистрирање на професионалните заболувања и оштетувања на здравјето на вработените;

— интензивно проучување на здравствената состојба на вработените, условите за работа и заштитата на работата;

— отворање на диспанзери по медицина на трудот во поголемите работни организации и правилно функционирање на постојните;

— проучување на причините за апсентизмот и трауматизмот;

— откривање, лекување и рехабилитација на повредените и заболелите од професионални и други заболувања;

— унапредување на крводарителството преку спроведување на Програмата за зголемување бројот на доброволните дарители на крв;

— зголемување бројот на медицинските единици, особено во недоволно развиените подрачја, интензивирање на амбулантно-поликлинички и диспанзерски метод на работа;

— со регионализација да се изврши рамномерен развој на здравството, особено на болничко-стационарните установи;

— спроведување на методата за лекување и нега на болен во домашни услови со обезбедување на потребен стручен надзор;

— за намалување на последиците од сообраќајниот трауматизам да се организираат и опремуваат здравствени станици во населените места во непосредна близина на поголемите сообраќајни патишта кои ќе служат за давање здравствена заштита и на повредените во сообраќајните несреќи;

— зголемување или одржување на исто ниво на медицинскиот кадар во здравствените работни организации за време на зимскиот и летниот туризам во туристичките места и

— перманентно да се спроведува здравствено воспитување на населението преку програмско-воспитна работа во разни форми со користење на методи и нагледни здравствено-воспитни средства.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

44.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 41 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, на седницата од 12. 12. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

За обезбедување финансиски средства за извршување на задачите утврдени со Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование се утврдува придонес од личниот доход од работен однос за Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование на СР Македонија.

Член 2

Придонесот од личниот доход од работен однос од претходниот член за 1979 година се утврдува со стапка од 1%.

Член 3

Висината на придонесот од претходниот член ја утврдува Собранието на Републичката заедница за основно образование во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2101/1

13 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
Марија Заковска, с. р.

45.

Врз основа на член 26 став 1, алинеја 1 од Законот за самоуправните заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во здравството и социјалната заштита, Со-

бранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2159/1

27 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
д-р Стојан Личоски, с. р.

46.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од Законот за самоуправните заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во сообраќај и врски, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01—11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2162/1

18 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
Драган Димитров, с. р.

47.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од Законот за самоуправните заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во рударство, рударски истраги, обоена и црна металургија и неметали, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2143/1

26 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
инж. Петар Горковски, с. р.

48.

Врз основа на член 26 став 1, алинеја 1 од Законот за самоуправните заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во електроенеријата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01—11.

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2142/1

28 декември 1978 година

Скопје

Претседател,
дипл. инж. Иван Ристески, с. р.

49.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Општата заедница на насоченото образование Собранието на Општата заедница на насоченото образование, на седницата одржана на 27 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 3,55% од личниот доход на работниците.

Член 2

Обврзници на придонесот од личниот доход се работниците кои остваруваат личен доход од работен однос, освен работниците вработени кај обврзниците од член 27 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од став 1 на овој член претставуваат сите парични примања според Законот за даноците на граѓаните.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2331/1

27 декември 1978 година

Скопје

Претседател

м-р Панче Соколов, с. р.

50.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од Законот за самоуправните заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2285/1
25 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Велјан Велјановски, с. р.

51.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, број 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2150/1
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Александар Цицковски, с. р.

52.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од Законот за самоуправните заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насочено образование во градежништвото и градежната индустрија, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2282/1
25 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
проф. д-р **Стево Матески, с. р.**

53.

Врз основа на член 26 став 1 алинеја 1 од Законот за самоуправните интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 26, точка 6 и член 69 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за насоченото образование во хемиска индустрија, текстилна индустрија и индустрија за чевли, кожа и гума, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1979 ГОДИНА ОД ДОХОДОТ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

За 1979 година се утврдува стапка на придонес за насоченото образование во висина од 2,32% од доходот на основните организации на здружениот труд.

Член 2

Обврзници на придонесот од доходот на насоченото образование се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд претставува остварениот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-2158/1
28 декември 1978 година
Скопје

Претседател,
Владан Златановиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — КАВАДАРЦИ

54.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 22 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општина Кавадарци, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 19 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

1. Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата на дејноста се распоредени во групата од 1 до 8 ќе плаќаат придонес од доходот по стапка од 0,40%.

2. Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата на дејноста се распоредени во групите 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто личен доход по стапка од 0,35%.

3. Придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,75%.

4. Придонес од личен доход за занаетчиска дејност, по стапка од 3%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, ќе се објави во „Службен гласник на општина Кавадарци“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-240/10

19 декември 1978 година

Кавадарци

Претседател,
Петро Трачев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

55.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, Собранието на Заедницата за социјална заштита — Кавадарци, на седницата одржана на 26 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Сите организации на здружениот труд кои според номенклатурата се распоредени во областите 1 до 8 ќе плаќаат придонес на доход за финансирање на самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, по стапка од 0,60%.

Основица за пресметување на придонесот ќе претставува доходот намален со законските и договорните обврски.

Член 2

Сите организации на здружен труд кои според номенклатурата се распоредени во областа 0 и 9 ќе плаќаат придонес на бруто личен доход по стапка од 0,30% за финансирање на интересната заедница за социјална заштита — Кавадарци.

Член 3

Стапката на придонесот од земјоделска дејност ќе изнесува 0,25% за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци.

Член 4

Одлуката влегува во сила од 1. 1. 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-175

29 декември 1978 година

Кавадарци

Претседател,
Киро Гечев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

56.

Врз основа на член 25 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Стапките на придонесот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општина Тетово за 1979 година се определуваат и тоа:

1. придонес од доходот од ОЗТ во стопанството, по стапка од 0,30%;

2. придонес од личен доход од работен однос во нестопанството, по стапка од 0,50%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 2%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 1505-4/1

17 јануари 1979 година

Тетово

Претседател,
д-р Ирфан Каметнику, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРАТОВО

57.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Кратово, на седницата одржана на 25 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1979 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот од бруто личен доход на Општинската самоуправни интересна заедница

за општествена заштита на децата за 1979 година се утврдува на 1% од пропишаната основица со член 67 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 01-346

25 декември 1978 година

Кратово

Претседател,
Никола Зарев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — СТРУМИЦА

58.

Врз основа на член 10 став 1 точка 5 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74 и 9/78) и член 15 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на станувањето — Струмица, Собранието на Општинската СИЗ на станувањето, на седницата одржана на 25 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕ- НА ИЗГРАДБА ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Средства на Заедницата на станувањето обезбедуваат работните луѓе со придонес на личниот доход.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на стопанството, коишто според Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77), се распоредени во областите на дејности со шифрите од 1—11, плаќањето на придонесот го пресметуваат по стапка од 5,5% на основицата од ставот 2 на претходниот член, од која:

- 4,5% за станбена изградба и
- 1,0% за учество во изградба на канализација и урбанизација.

Член 3

Средствата од алинеја 2 на претходниот член по стапка од 1,0% ќе се издвојуваат на посебна сметка со наменско користење и тоа:

- 90,0% за учество во изградба на канализацијата и
- 10,0% за урбанизација.

Користењето на средствата во смисла на претходниот став ќе се врши со одлука на Собранието на општина Струмица.

Член 4

Организациите и заедниците од областа на вонстопанството распоредени во областите на дејности со шифрите од 12—14, работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица, како и Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на СРМ, за пензионерите, корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување, плаќањето на придонесот го пресметуваат по стапка од 4,5%.

Член 5

Пресметувањето и наплатата на придонесот се врши според прописите за даноците на граѓаните.

Член 6

Средствата од придонесот за станбена изградба од член 2 алинеја 1 и член 4 на оваа одлука се распределуваат на следниот начин:

- 50,0% за станбена изградба на ООЗТ и други самоуправни организации и заедници;
- 40,0% за солидарна станбена изградба;
- 8,0% за станбена изградба за учесници во НОВ и
- 2,0% за субвенционирање на станарината.

Член 7

Средствата од алинеја 1 на претходниот член се распределуваат на начинот како следува:

- 60,0% за изградба и купување на станови во општествена сопственост и
- 40,0% за доделување на индивидуални станбени кредити на работници.

Член 8

Средствата од алинеја 3 на член 6 од оваа одлука, по одбивањето на делот што Заедницата на станувањето задолжително го издвојува и здружува во Републичкиот фонд за позабрзано решавање на станбеното прашање на учесниците на НОВ, се распределуваат:

- 80,0% за изградба и купување на станови во општествена сопственост и
- 20,0% за доделување на индивидуални станбени кредити.

Член 9

Распределените средства според член 7 на оваа одлука Заедницата на станувањето ги води одделно за секој обврзник на придонесот.

Член 10

Во Заедницата на станувањето можат да се здружат и други средства што ги издвојуваат работниците во основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации односно заедници, на начин и под условите што ќе се утврдат со општествени договори односно самоуправни спогодби.

Член 11

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 02-50/1

9 јануари 1979 година

Струмица

Претседател,
Васе Печков, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

59.

Врз основа на член 14 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 29 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ- ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

За финансирање потребите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола во 1979 година се утврдуваат следните стапки на придонеси:

1. придонес од доходот на ОЗТ — 0,31%;

2. придонес од личниот доход од работен однос — 0,24%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,54%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 1,7% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 1,7%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 02-82/1-78

29 декември 1978 година

Битола

Претседател,
Живко Димовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — БИТОЛА

60.

Врз основа на член 9 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26, став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедница во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА

I

Се продолжува важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1978 година, 02 — Број 47/52 од 27 декември 1977 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 7/78, и за 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 Бр. 47/53

28 декември 1978 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници
Претседател,
Атанас Арсевиќ, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги
Претседател,
д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола
Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

61.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 26 став 1 точка 8 и член 27 став 2 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услуги од здравството, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1979 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 115,00 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни струки за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 60,00 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии, кои поради тоа прекинале вработување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 240,00 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги работи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 240,00 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност, во износ од 50,00 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 50,00 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 50,00 динари;

8. за лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 50,00 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 120,00 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во постојан износ од 90,00 динари;

11. уживателите на инвалиднини по прописите на инвалидското осигурување, и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување, во износ од 60 дин.;

12. иселениците — повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 120,00 динари;

13. брачните другари, односно родители, осигурени според член 21 од Законот за здравствено осигурување.

гурување и задолжителни видови на здравствена заштита на населението, по 150,00 динари;

14. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходното осигурување, во износ од 150,00 динари по член;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на извршување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето на казната, во износ од 150,00 динари по член.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања, во износ од по 20,00 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, а се упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време;

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1, точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распределуваат во следната структура:

— за задолжителни видови — 41,1;

— за останати права над задолж. видови — 56,2;

— за несреќа на работа и професионално заболување — 2,7.

Придонесите од точка 9 — 15 се распределуваат за:

— задолжителни видови — 42,3;

— за останати права над задолж. видови — 57,7.

Вкупно платените придонеси според чл. 1 и 2 по заедници ќе се распоредуваат за:

— Општинска заедница — 18,00;

— Основна заедница — 82,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 47/50 од 27. 12. 1977 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 — бр. 47/51

28 декември 1978 година

Битола

Собор на делегати корисници на услуги — работници

Претседател,

Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола

Претседател,

Благој Силјановски, с. р.

62.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 26 точка 7 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, по прибавено мислење од основните заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен, со рамноправно учество на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, на седницата одржана на 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдени основици на придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот којшто не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички, во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебни прописи;

— за полуквалификувани работници — 2.200,00 дин.;

— за квалификувани работници — 2.600,00 дин.;

— за висококвалификувани работници — 3.330,00 дин..

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои, покрај училишната, изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватен работодавец, основица за остварување на права од здравственото осигурување прет-

ставува наградата што ја прима. Оваа основица не може да биде помала од:

- за ученици од прва година — 400,00 динари;
- за ученици од втора година — 600,00 динари;
- за ученици од трета година — 800,00 динари;
- за ученици од четврта година — 1.000,00 динари.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 47/51 од 27. 12. 1977 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

02 бр. 47/52

28 декември 1978 година

Битола

Собор на делегати — корисници на услуги
Претседател,
Атанас Арсевски, с. р.

Собор на делегати — давателите на услуги
Претседател,
д-р Димитар Вангелов, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО —
Битола

Претседател,
Благој Силјановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

63.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Ресен, на седницата одржана на 25 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства за финансирање на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:

- од доходот на организациите на здружен труд, по стапка од 0,25%;
- од личен доход од работен однос од нестопански дејности, по стапка од 1,60%;
- од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;
- од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,15%;
- од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,15%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-139/1

25 декември 1978 година

Ресен

Претседател,

Миле Коневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

64.

Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и за самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата, а во врска со член 14 став 1 алинеја 4 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 25 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од земјоделска дејност, од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност на граѓаните, а со кои ќе се обезбедуваат средства за финансирање на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен.

Член 2

- Стапките на придонесите изнесуваат:
- придонес од личен доход од работен однос, по стапка од 0,50% (брuto личен доход);
 - придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;
 - придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,55%;
 - придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,55%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-246/1

29 декември 1978 година

Ресен

Претседател,

Мирослава Стојчевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ШТИП

65.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, број 5/74 и 9/78) и член 70 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата — Штип, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата — Штип, на седницата од 28 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ШТИП ЗА 1979 ГОДИНА****Член 1**

Се утврдуваат стапки на придонесите за формирање на средства на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Штип за 1979 година, и тоа:

1. придонес од доходот на основните организации на здружениот труд (распоредени во областите од 1 до 8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации), по стапка од 0,25%;
2. придонес од бруто личен доход од работен однос, по стапка од 2,30%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,60%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 3% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 3%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-154/1

28 декември 1978 година

Штип

Претседател,

Ангел Костадинов, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и другите парични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1978 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 44/78, се поткраднале грешки поради што се дава следнава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СО ПОРАСТОТ НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1978 ГОДИНА

Во точката III, став 2 под а) бројката „1.368,00 динари“ се заменува со бројката „1.412,00 динари“ и под б) бројката „957,60 динари“ се заменува со бројката „988,40 динари“.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП**

Пред Општинскиот суд во Прилеп се води граѓанска постапка за признавање право на сопственост по тужбата на тужителот Илиев Сретко од Гевгелија, против тужениот Билаловиќ Селмо од село Лажани, Прилепско. Вредност на спорот 12.000 н. динари.

Бидејќи тужениот се наоѓа на привремена работа во Германија, со непозната адреса, се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Прилеп, или да определи свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси во постапката. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите правни интереси во постапката сè до правосилното окончување на истата.

Од Општинскиот суд во Прилеп. П. бр. 926/78.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на Јордан Атов Богоевски од село Одри, против тужените: Илинка вд. Диме Матевска од село Одри, Николина ж. Богољуба Николовска од село Одри, сега во САД, Павле Димев Матовски од с. Одри, сега во САД, двајцата застапувани од Илинка Матовска од с. Одри и Јусуф Саит Мурати од село Одри.

Се повикуваат тужените Николина ж. Богољуба Николовска од село Одри, сега во САД, и Павле Димев Матовски од село Одри, сега во САД, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јават во овој суд, да достават адреса или да одредат свој полномошник кој ќе ги застапува по овој предмет. Во спротивно ќе им биде одреден привремен старател од центарот за социјални работи, а по предлог на овој суд, кој до правосилното окончување на спорот ќе ги застапува тужените.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1276/76. (4)

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е тужба за развод на брак од тужителот Алили Нездат од Тетово, ул. „Илинденска“ бб — М. Речица, против тужената Алили Зејнепе, ул. „Илинденска“ бб — М. Речица, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 500 динари.

Се повикува тужената Алили Зејнепе во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник. Во спротивно, по истекот на определениот рок, ќе ѝ биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1504/77. (5)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за физичка делба по предлогот на предлагачот Хасан Исмани од село Слатино, против противниците Салихи Јусуфова Незафет, Салихи Незафет Мамут, Салихи Незафетова Кадрије, Исмани Нафиов Исман, Јонузи Атиџе, жена на Акиќ и Салихи Исни, сите од село Слатино, освен Салихи Исни, кој се наоѓа на привремена работа во Данска, со непозната адреса.

Се повикува противникот Салихи Исни да се јави пред овој суд, да ја достави адресата, или да одреди полномошник, во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги заштитува неговите права и интереси пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. бр. 123/77. (6)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При Општинскиот суд во Титов Велес заведен е спор за развод на брак од тужителката Алиева Демирана од Титов Велес, против тужениот Кенан Алиовски од Титов Велес, а сега со непознато место на живеење во Германија.

Се повикува тужениот Кенан Алиовски, да се јави во овој суд или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес. П. бр. 27/78. (8)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II, СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје заведена е постапка за развод на брак по тужбата на Сермеџај Макфиро од Скопје, ул. „148“ бр. 125, против Рогачи Кемаљ од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Рогачи Кемал во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да се јави во судот. Во колку тоа не го стори во определениот рок, а не си определи и полномошник кој ќе го застапува, судот по службена должност ќе му определи привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Скопје, II, П. бр. 2451/77. (2)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Шикири Целадин Велиу, работник, бивш од село Спас, Дебарско, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Целадин Шикири Велиу, кој е со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се повикува во рок од една година по објавувањето на овој оглас да се јави лично пред судот за давање наследничка изјава или таква да испрати на судот. Во спротивно, оставината ќе се рещи во негово отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 19/78. (1)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 118 од 23. V. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1072-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на „Јавор“ столарско-стаклорезачка задруга — Скопје, ул. „Мите Богоевски“ бб, со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 4. VIII. 1970 година.

Основачи на задругата се: Гоговски Кице, Се-рафимовски Петар, Зубер Мамер, Волковски Драги, Синадиновски Драган, Волковски Петар, Ристовски Борис, Мацовски Стојан, Смиљков Цветко, Димитријоски Бранко, Трајчев Јордан, Јаковлевски Киро, Секуловски Миле, Забрчанец Благоја, Николовски Благоја и Атанасов Панче, сите од Скопје.

Дејност: вршење на услуги од столарската, стаклорезачката и стаклобрусачката дејност и продажба на производи од истите; вршење на браварски, молеро-фарбарски и тапетарски услуги.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува самостојно и неограничено во свое име и за своја сметка како правно лице.

Задругата во правниот промет со трети лица одговара со целосната имовина со која располага без оглед по кој основ е стекната. За обврските на задругата одговараат и задругарите во височина на петкратниот износ од здружениот влог кој изнесува 2.000,00 динари.

Застапник и потписник на задругата е Тасевски Димче, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 118/1975 година. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1612/74 од 20. V. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1071-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Сидаро-фасадерската задруга „Солитер“ Ц. О. — Скопје, со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Задругата е формирана со решението на Собранието на општината на град Скопје, бр. 05-5436 од 13. IV. 1967 година.

Основачи на задругата се: Цамбазов Коста, Милошески Илија, Лазарески Генче, Томов Јован, Лазарески Здраве, Илиоски Ристо, Зурапи Реџеп, Трајкоски Дане, Тофиловски Владо и Бибоски Спасоја.

Дејност: изведува сидаро-фасадерски, керамичарски, терацерски, каменорезачки и други занаетчишки услуги од видот на градежното занаетчиство.

Во правниот промет задругата настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата одговараат членовите на задругата — задругарите во височина на петкратниот износ од здружениот влог, кој изнесува 5.000,00 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1612/74/1975 година. (479)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 337 од 29. VIII. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1080-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Занаетчиско-столарската задруга „Напредок“, Ц. О., и ограничено емство — Куманово со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Задругата е основана со одобрение на НО на општината Куманово, бр. 05-181 од 26. I. 1959 година.

Основачи на задругата се: Димитриевски Владимир од Куманово, Стојковски Стојан од Куманово, Петровски Александар од Куманово, Илијевски Борис од Куманово, Каранфиловски Драги од Куманово, Јовановиќ Благоја од Куманово, Клековски Томо од Куманово, Крајновиќ Милош од Куманово, Кузмановиќ Андреја од Куманово и Денковиќ Живо од Куманово.

Дејност: производство и продажба на сите видови столарски производи и вршење на услуги.

Задругата има полни самостојни овластувања.

За обврските на задругата лично одговараат и задругарите во висината на износот од здружениот влог, кој изнесува 1.000,00 динари.

Застапник и потписник на задругата е инж. Кирил Иванов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 337/1975 година. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 42 од 26. I. 1976 година, на регистарска влошка бр. 96-0-0-0 го запиша во судскиот регистар престанокот на Занаетчиската столарска задруга „Напредок“, Ц. О., и ограничено емство — Куманово, поради припојување кон „1 Мај“ столарско претпријатие, Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 42/1976 година. (477)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1167 од 24. X. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1075-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на застапник на „Макозанат“ градежно-столарска изолаторска задруга — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Иван Сековски, директор, а се запишува како нов застапник Ангел Велевски, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1167/1975 година. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1062 од 3. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-82-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Братство“ — Тафлатице II — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Омери Акиф, а се запишува како нов застапник Ацева Јасминка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1062/1978 година. (462)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1069 од 9. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-7-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделски факултет, О. СОЛ. О, со ООЗТ, Скопје, ООЗТ Институт за заштита на растенијата — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Киро Минев, а се запишува како нов застапник д-р Филип Пејчиновски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1069/1978 година. (463)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1054 од 12. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-492-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Лирија“, село Брест, Скопско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Достан Ајдини, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Нухи Салихи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1054/1978 година. (470)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1057 од 16. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-69-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Архивот на Македонија, Скопје, кеј „Димитар Влахов“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Димче Стојанов — Мире, а се запишува како нов застапник Александар Алексиев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1057/1978 година. (471)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1090 од 16. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-514-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Здравствената станица при Волнарскиот комбинат „Тодор Ципоски — Мерџан“ — Тетово со следните податоци: Се брише досегашниот застапник лицето д-р Ристо Манасиев, а се запишува како нов застапник д-р Анаки Марковски, в. д. управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1090/1978 година. (472)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 477 од 17. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето-адресата на ОЗТ Браварско-услугна задруга „11 Октомври“, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Веселин Маслеша“ бб, Карпош I, со следните податоци: Досегашната адреса-седиште на задругата, на ул. „Веселин Маслеша“ бб Карпош I, се менува, така што во иднина ќе гласи: Браварско-услугна задруга „11 Октомври“, ул. „Партизански одреди“ бр. 13 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 477/1977 година. (409)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 913 од 12. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1205-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Градежно-занаетчиската задруга „Градба“ — Скопје, ул. „Индустриска“ бб, со следните податоци: Досегашната фирма на Градежно-занаетчиската задруга „Градба“ — Скопје се менува, така што во иднина ќе гласи: Градежно-занаетчиска задруга „Скопје-градба“, Ц. О., и ограничено емство, Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 75.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 913/1978 година. (410)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 957 од 20. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-191-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Петар Здравковски-Пенко“ — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шуки Ружди, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Лешниковски Драгољуб, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 957/1978 година. (453)

Окружниот стопански суд во Скопје се решило Фи. бр. 1046 од 21. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-254-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Медицинскиот факултет — Скопје, ООЗТ Институт, Ц. О. — Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ лицето проф. д-р Трајко Трајков, а се запишува како нов застапник доц. д-р Предраг Угрински, в. д. директор, со ограничени одговорности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1046/1978 година. (454)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 337 од 28. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-23-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Земјоделската задруга „Лирија“, с. Љуботен, Скопско, со следните податоци: Се брише промената на седиштето на Земјоделската задруга „Лирија“ од село Љуботен, Скопско, кое во иднина ќе гласи: Земјоделска задруга „Лирија“, ул. „Бутелска“ бб, село Бутел, Скопско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 337/1978 година. (455)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1050 од 22. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-394-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ — Титов Велес, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Михаил Андреев, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Ангел Димов, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1050/1978 година. (456)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 919 од 4. X. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-37-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Малина“ — Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 47 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Љубен Стефановски, а се запишува како нов застапник Милан Стаменковски, в. д. директор, неограничено-генерално.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 919/1978 година. (461)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 956 од 27. IX. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-829-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Матичната библиотека „Гоце Делчев“ — Гевгелија со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Вацев, управник на библиотека, а се запишува како нов застапник Дувеса Слободанка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 956/1978 година. (450)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 517 од 6. V. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1067-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Сидаро-фасадерска задруга „Слога“ — Неготино, Ц. О., ул. „Јане Сандански“ бр. 16 со следните податоци:

Водење на книговодство и составување периодични пресметки и завршна сметка на ниво на задругата.

Задругата е основана со одлука на задругарите од 22. II. 1967 година.

Дејност: сидарско-фасадерски работи.

Задругата ги има сите овластувања во правниот промет со трети лица, каде истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во височина на петкратниот износ од здружениот влог, кој изнесува 1.000,00 динари.

Застапник на задругата е Крсте Неделков, директор, без ограничување.

Задругари на задругата се: Крсте Неделков, Томе Ставров, Ѓорѓи Наков, Лазо Ангелов, Владо Анчев, Гоце Белов, Спасо Георгиев, Блажо Мојсов, Милалчо Тодоров и Трајко Кордов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 517/1975 година. (451)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 370 од 31. III. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-1067-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Сидарско-фасадерската задруга „Слога“ — Неготино Вардар со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Крсте Неделков, директор, а се запишува како нов застапник Благој Трифунов, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 370/1976 година. (452)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 427 од 22. IV. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1061-00-00 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Машинобраварската и металостругарската задруга „Универзал“ — Ѓорче Петров со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува единствена завршна сметка.

Задругата е основана со договор на задругарите, потврден со решение на Н. О. на Општината Ѓорче Петров, бр. 03-697/1 од 21. III. 1961 год.

Дејноста: градежна браварија и браварски услуги од секаков вид.

Самостојно истапува во правниот промет со трети лица и одговара со целиот свој имот.

За обврските на задругата одговараат и задругарите во висина на петкратен износ на влогот кој изнесува 500,00 динари.

Застапник и потписник на задругата е Митиќ Борислав, без ограничување.

Основачи на задругата се: Митиќ Борислав од Скопје, Стојановски Стојанче од Скопје, Јовановски Драгољуб од село Шишево, Трпевски Славко од село Ново Село, Кладија Ибрахим од Скопје, Петковски Живко од село Кучково, Рамадани Умри од село Кучково, Панчевски Стојан од село Ново Село, Спасовски Димитрија од Скопје и Илиоски Иван од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 427/1975 година. (447)

Окружниот стопански суд во Скопје со решение Фи. бр. 1450 од 17. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-1061-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Машино-браварската и металостругарската задруга „Универзал“ — Ѓорче Петров со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митиќ Борислав, а се запишува како нов застапник Стојановиќ Јоцко, в. д. управник на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1450/1976 година. (448)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 693 од 13. V. 1977 година, на регистарска влошка бр. 1-1061-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Машинобраварската и металостругарската задруга „Универзал“ — Ѓорче Петров, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стојановиќ Јоцко, в. д. управник, а се запишува како нов застапник Андрески Блаже, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 693/1977 година. (449)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1122 од 14. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1094-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на сложената организација Универзитет „Кирил и Методиј“ Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци:

Задолжително водење книговодство и составување завршна сметка.

Самоуправната спогодба за здружување во сложената организација е заклучена на 19. XII. 1973 година.

Дејност: да ги следи потребите за создавање кадри со висока и виша подготовка, како и нивното профилирање за потребите на стопанството и другите општествени служби и општествени дејности и да дава иницијативи кај високошколските установи за создавање на такви кадри; да се грижи за наставата и науката да се организираат така што ќе може да се обезбеди создавање на разни профили и стручњаци, односно испитувачки кадри во разни области на науката, уметноста и образованието, потребни за планомерен и сестран развој на Социјалистичка Република Македонија; да се грижи и дава иницијативи за остварување интердисциплинарна соработка на соодветните факултети, институти и други научно-испитувачки центри за да се обезбеди посестран развој на науката, уметноста и образованието; да дава мислење во врска со основањата на високошколски установи за оние подрачја што се опфатени со дејноста на високошколските установи во состав на универзитетот; да основа организации на здружен труд за образование на стручњаци потребни за општеството, доколку школувањето на тие кадри не може да биде остварено со соработка помеѓу постојните високошколски установи; да ги утврдува условите под кои високите и вишите школи, самостојните научни установи и научно-испитувачките организации можат да се зачленат во Универзитетот; да утврдува заедничка програма за развој и да дава мислење по програмите за развој на организациите во неговиот состав со цел за усогласување на заедничките и општествените интереси; да се грижи за изградување и усовршување на системот на перманентното образование на завршните студенти; да се грижи за обезбедување услови за учество на студентите во научната и испитувачката дејност; на надлежните републички органи да им предлага мерки што треба да се преземат за унапредување на наставно-образовниот процес во средните и други стручни училишта и виши школи, со цел да се усогласат новите научни и наставно-педагошки достигнувања; самостојно или по предлог на организациите на здружениот труд, на општествено-политичките организации, на стручните здруженија и научните друштва, да дава иницијатива кај здружените организации за воведување нови дисциплини, за модернизација на наставата, за интеграција на науката и наставата, за воведување нови подрачја на знаења и испитувања и сл.; да ги утврдува условите за упис на студентите врз основа на предлозите од заинтересираните здружени организации; да се грижи за создавање единствени критериуми за избор на наставниците и соработниците и за нивната примена; да се грижи за создавање услови за издавачка дејност; да издава учебници и други учебни помагала;

да се изјаснува по основите и мерилата за распределба на средствата наменети за финансирање на дејностите на здружените организации; да предлага мерки за усогласување на критериумите за распределба на средствата во здружените организации; да се грижи за создавање потребни работни и животни услови за работните луѓе вработени во организациите на здружениот труд и во работната заедница на Универзитетот; да се грижи за создавање подобри општи услови за школување и за задоволување на потребите за општествени и други активности на студентите; да се грижи за студентскиот стандард и за рационалното користење на општествените средства за таа намена; да се грижи за обезбедување услови за рационално користење на опремата; да обезбедува сопствен станбен фонд и да се грижи за неговата правилна распределба; да се грижи за изградба и инвестиционо одржување на објектите и станбениот фонд на Универзитетот; да одржува постојани врски со југословенските университети и нивните асоцијации; да одржува врски со универзитетите во странство и да потпишува договори за меѓународна соработка; да остварува и други задачи утврдени со закон.

Овластувањата на Универзитетот во правниот промет со трети лица се самостојни со преземање на права и обврски во свое име и за своја сметка.

Универзитетот за своите обврски одговара со сите свои средства.

Работните организации, здружени во сложената организација на здружениот труд, солидарно одговараат за обврските на сложената организација, настанати од правните работи заклучени од истата, во нивно име и за нивна сметка.

Застапник и потписник на работната организација е академикот Димитар Митрев, ректор — без ограничување.

Основачи на работната организација се: Филозофскиот факултет — Скопје, Медицинскиот факултет — Скопје, Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје, Економскиот факултет — Скопје, Правниот факултет — Скопје, Природно-математичкиот факултет — Скопје, Архитектонско-градежниот факултет — Скопје, Електротехнички и машински факултет — Скопје, Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје, Високата музичка школа — Скопје, Високата економска школа — Прилеп, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Институтот за социолошки и политичко-правни испитувања при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Економскиот институт при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Математичкиот институт со нумерички центар при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Сеизмолошката опсерваторија при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје и Универзитетската печатница при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1122/1975 година. (511)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1247 од 14. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1093-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Монтажно-инсталатерската услужна задруга „Радијатор“ — Скопје, така што во иднина ќе гласи Монтажно-инсталатерската услужна задруга „Топлина“ со целосна одговорност и ограничено емство, со седиште во Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб. барака 6.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1247/1975 година. (509)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1216 од 11. XI. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1093-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Монтажно-инсталатерската услужна задруга „Радијатор“ Ц. О. и ограничено емство, со следните податоци:

Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Основана е со одлука на задругарите од 27. VIII. 1975 година.

Дејност: изведување на инсталации за централно греење; монтажа на котларници на течно и цврсто гориво; сервис за одржување на инсталации за централно греење и котловски постројки; термичка изолација и фарбање и браварски работи.

Во правниот промет задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата во правниот промет со трети лица одговара со целокупните свои средства. За обврските на задругата одговараат и задругарите во височина на здружениот влог кој изнесува 2.000,00 динари по еден задругар.

Застапник и потписник на задругата е Ристевски Драган, директор.

Основачи на задругата се: Ристевски Драган, Христов Иван, Сарцовски Раде, Младеновски Александар, Арсовски Крсто, Милошевски Круме, Блажевски Павле, Најдовски Александар, Бабачиќ Сулејман и Гетов Јани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1247/1975 година. (510)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 971 од 22. X. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1089-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Основното училиште „Гоце Делчев“ — Кавадарци со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Училиштето е основано со решение на Собранието на општината Кавадарци бр. 01-2271 од 11. VII. 1975 година.

Предмет на работење: школува ученици од I до VIII одделение.

Организацијата на здружен труд во правниот промет целосно и самостојно одговара спрема трети лица, односно истапува во правниот промет.

За обврските на училиштето сторени во правниот промет со трети лица одговара и основачот.

Застапник и потписник на работната организација е Киро Панов Гечев, привремен извршен орган.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 971/1975 година. (505)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 220 од 18. III. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-1089-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Гоце Делчев“ — Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Киро Панов Гечев привремен извршен орган, а како нов застапник се запишува Петровски Ифтим Драган, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 220/1976 година. (506)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1152 од 3. XI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-307-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Митко Пинџуклиски“, село Кнежево, Кратово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Митев Драги, директор, а како нов застапник се запишува Илиев Ангел, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1152/1978 година. (507)

Полномошното од Сребре Сребренкоски од село Галичани, под Р. бр. 25-809 од 21. 06. 1977 година на Месната заедница — Старо Лагово, со кое е ополномоштен Богдан Сребренкоски да го застапува, со овој оглас се отповикува. (88)

КОНКУРСИ

Работничките совети на ООЗТ „Љубаш“ — Кавадарци, ООЗТ „Иван Сливков“, с. Паликура — Кавадарци, ООЗТ „Гоце Делчев“, с. Возарци — Кавадарци, ООЗТ „Сточарство“, с. Сопот — Кавадарци, врз основа на своите донесени одлуки

распишуваат

КОНКУРС

за избор на инокосен раководен орган — управител односно раководител.

Освен условите предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. За раководител на ООЗТ „Љубаш“ — Кавадарци кандидатот треба да има завршено висока школска подготовка земјоделски факултет — лозаро-овоштарски смер и најмалку 3 години работно искуство во струката; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

2. За раководител на ООЗТ „Иван Сливков“ — с. Паликура кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет со најмалку 3 години работно искуство во струката или виша земјоделска школа и 5 години работно искуство во струката; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

3. За раководител (упразнето) на ООЗТ „Гоце Делчев“ — с. Возарци кандидатот треба да има завршено земјоделски факултет и 3 години работно искуство во струката или виша земјоделска школа и 5 години работно искуство во струката; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место;

4. За раководител на ООЗТ „Сточарство“ — с. Сопот кандидатот треба да има завршено висока стручна подготовка — земјоделски факултет — сточарски смер и работно искуство од 5 години во струката или да е дипломиран ветеринарен лекар со 3 години работно искуство во струката; да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности; да не е осудуван и да не е под истрага; да нема некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место.

Пријавите со потребната документација со која се докажува дека кандидатот ги исполнува условите се доставуваат до Секторот за општи, правни и кадровски работи при АК „Тиквеш“ — Кавадарци, со назнака до „Конкурсната комисија“ за избор на раководител на ООЗТ.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Молбите со некомплетираните документи нема да бидат земени во разгледување. (8)

Собирот на ООЗТ — Клиника за максиларно-фацијална хирургија при УЦМН — Скопје,

распишува

КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

— еден специјалист по максиларно-фацијална или орална хирургија.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да е специјалист по максиларно-фацијална или орална хирургија со 2 години работно искуство како специјалист,

2. да поседува морално-политички квалитети.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето.

Пријавите да се поднесуваат на адреса: ООЗТ — Клиника за максиларно-фацијална хирургија — Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17.

Одлучувањето за избор ќе се изврши во рок од 30 дена по завршувањето на рокот за поднесување на пријави.

За изборот кандидатите ќе бидат писмено известени. (15)

Советот за изградба, одржување и реконструкција на патишта — Скопје

распишува

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за изградба — реконструкција на патни правци
Јавното наддавање се распишува за изградба — реконструкција на следните патни правци:

1) пат Подмоље — Струга од км. 0 + 000 до км. 9 + 504, со мостови и со ориентациона вредност на работите од 76,0 мил. дин.;

2) пат Берово — Струмица:

а) делница с. Ратево — Берово од км. 38 + 236 до км. 44 + 715, со мостови и со ориентациона вредност на работите од 20,0 мил. динари;

б) делница с. Хамзали — рудник Огражден од км. 7 + 300 до км. 12 + 068, со ориентациона вредност на работите од 20,0 мил. дин.;

3) обиколување на Струмица од км. 0 + 000 до км. 4 + 273, со мостови и со ориентациона вредност на работите од 26,0 мил. дин.;

4) пат Тработивиште — Пехчево од км. 0 + 000 до км. 16 + 959, со мостови и со ориентациона вредност на работите од 85,0 мил. динари.

Рок за завршување на работите:

— до 11. X. 1979 година — патните правци наведени под 2) и 3);

— до 1. XI. 1979 година — патниот правец наведен под 1);

— до 2. VIII. 1980 година — патниот правец под 4).

За патниот правец обиколување на Струмица, понудувачите да приложат писмена изјава дека ќе учествуваат во финансирањето на работите во висина од 50% од вкупната вредност на работите, со тоа учеството да биде исплатено во 1980 година, за што ќе се склучи посебен договор.

Понудените единични цени не можат да се менуваат поради променети околности.

Рок за поднесување на понудата е 12. III. 1979 година.

Отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Стручната служба на Советот во Скопје, на ул. „Никола Вапцаров“ бб, на ден 14. III. 1979 година со почеток во 10,00 часот.

Понудувачите ќе бидат известени за резултатот на јавното наддавање во рок од 15 дена од денот на отворањето на понудите.

Преглед на инвестиционо-техничката документација и земање на договорна документација може да се врши во просториите на Стручната служба на Советот, секој работен ден од 8 до 14 часот.

Понудите да се достават на адреса:

Совет за изградба, одржување и реконструкција на патиштата — Скопје, улица „Никола Вапцаров“ бб, Скопје.

СОДРЖИНА

	Страна		
28. Одлука за премија за кравјо и овчо млеко во 1979 година — — — — —	53	51. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	64
29. Решение за исполнување условите за почеток со работа на Економскиот факултет во Штип — — — — —	53	52. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	64
30. Решение за исполнување условите за почеток со работа на Правниот факултет во Битола — — — — —	54	53. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	64
31. Решение за исполнување условите за почеток со работа на Рударско-геолошкиот факултет во Штип — — — — —	54	КАВАДАРЦИ	
32. Решение за исполнување условите за почеток со работа на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид — — — — —	54	54. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање на Самоуправната интересна заедница на културата за 1979 година — — — — —	65
33. Решение за исполнување условите за почеток со работа на Факултетот за физичка култура во Скопје — — — — —	54	55. Одлука за утврдување стапките во финансирањето на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци во 1979 година — — — — —	65
34. Решение за исполнување условите за почеток со работа на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита во Скопје	54	ТЕТОВО	
35. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 37/78 од 14 ноември 1978 година —	54	56. Одлука за определување висината на стапките на придонесите за социјална заштита на Општина — Тетово — — — — —	65
36. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 48/78 од 7 декември 1978 година —	55	КРАТОВО	
37. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 58/78 од 22 ноември 1978 година —	56	57. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1979 година — — — — —	65
Општи акти на самоуправните интересни заедници		58. Одлука за утврдување стапката на придонесот од делба на средствата од придонесот за станбена изградба за 1979 година — — — — —	66
СКОПЈЕ		БИТОЛА	
41. Правилник за начинот и постапката за остварување правото на додаток на пензијата по член 120 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување — — — — —	57	59. Одлука за утврдување стапките на придонесите за финансирање потребите на ОСИЗ за социјална заштита Битола за 1979 година — — — — —	66
42. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Републиката заедница на културата за 1979 година — — — — —	58	60. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за стапките и тарифата на придонесите за здравствено осигурување и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1979 година — — — — —	67
43. Одлука за усвојување на Програмата за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1979 година — — — — —	56	61. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — —	67
Програма за здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1979 година — — — — —	58	62. Одлука за утврдување основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	68
44. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование во 1979 година — — — — —	62	РЕСЕН	
45. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	62	63. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Ресен — — — — —	69
46. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	63	64. Одлука за утврдување стапките на придонесите од личниот доход на граѓаните за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Ресен — — — — —	69
47. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	63	ШТИП	
48. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од доходот на основните организации на здружениот труд — — — — —	63	65. Одлука за утврдување стапки на придонесите на Заедницата на културата на општината Штип за 1979 година — — — — —	69
49. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од личниот доход на работниците	63	Исправка на Одлуката за аконтативно усогласување на пензиите и другите пачични примања со порастот на просечните трошоци на животот во 1978 година — — — — —	70
50. Одлука за утврдување стапката на придонесот за насоченото образование за 1979 година од личниот доход на основните организации на здружениот труд — — — — —	63		